

Акциониот План за 2020 година за реализација на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион се занова на Законот за рамномерен регионален развој (Службен весник на РМ, бр.63/7,187/13,43/14,215/15 и 64/2018) и се изработува согласно обврските од Законот за рамномерен регионален развој. Во процесот на подготовка на Акциониот план за 2020 година за реализација на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион се повикуваме и на Законот за еднакви можности на жените и мажите (Службен весник на РМ, бр. 6/2012 и бр.166/2014) и обезбедување на еднакви можности за жените и мажите, девојчињата и момчињата во регионот преку сите стратешки цели и активности кои ќе ги спроведува Центарот за развој на Југоисточниот плански регион и општините од регионот. Акцискиот план е изработен на партиципативна основа, со вклученост на сите засегнати страни во утврдувањето на фактичката состојба, развојот и планирањето на мерки за зајакнување на економската положба на сите маргинализирани групи во регионот.

**АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА 2020 ГОДИНА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН**

Стратешка цел 1 – Поттикнување на економски раст во регионот						
Приоритет/Мерка	Активности	Износ	Носители на активности	Времетраење	Индикатори	
Приоритет 1.1 - Институционална поддршка на бизнис секторот и зајакнување на капацитетите на малите и средните претпријатија						
1.1.1	Воспоставување на функционален и оперативен регионален Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија	Зајакнување на капацитетите на Центарот за поддршка на мали и средни претпријатија	400.000,00 ден.	ЦРЈИПР	2020	Број на МСП за консултативни услуги
		Обезбедување на советодавни обуки за МСП со посебен фокус на МСП раководени или во сопственост на жени	62.510,00 ден.	ЦРЈИПР	2020	Број на учесници од кои најмалку 40% жени, Број на обуки
1.1.5	Поттикнување на иновативноста кај претпријатијата и создавање на економија базирана на знаење	Организирање на настан за идентификација на проектна идеја за иновативен проект	41.673,00 ден.	ЦРЈИПР	2020	Број на учесници од кои најмалку 40% жени; Број на проектни идеи и број на проектни идеи поднесени од жени; Број на подготвени и поднесени предлог проекти и од жени

		Имплементација на одобрениот иновативен проект	2.197.146,00 ден.	ЦРЈИПР	2020	Реализиран проект
1.1.6	Поттикнување на претприемништвото кај млади и жени	Организирање на иновативен камп	187.923,00 ден.	ЦРЈИПР	2020	Број на учесници од кои најмалку 40% жени, Број на обуки
Вкупно			2.889.252,00 ден.			

Стратешка цел 2 – Одржлив развој на туризмот и културата

Приоритет/Мерка		Активности	Износ	Носители на активности	Времетраење	Индикатори
Приоритет 2.1 - Развој на туристичка и културна инфраструктура						
2.1.1	Подобрување на туристичката инфраструктура и сигнализација	Туристичка патека од природата до културата на планината Плавуш со овозможен пристап на лица со посебни потреби	8.684.404,00 ден.	ЦРЈИПР и Општина Валандово	2019-2020	Подобрена туристичка понуда и подобрување на условите на живот на луѓето
2.1.4	Развој и уредување на туристички зони	Подобрување на туристичката понуда во ЈИПР преку изградба на патна инфраструктура во Сончевата населба на Мантово со овозможен пристап на лица со посебни потреби	12.232.806,00 ден.	Црјипр и Општина Конче	2019-2020	Подобрена туристичка понуда и подобрување на условите на живот на луѓето
Вкупно			20.917.210,00 ден.			

Стратешка цел 3 – Социјална и економска сигурност во регионот

	Приоритет/Мерка	Активности	Износ	Носители на активности	Времетраење	Индикатори
Приоритет 3.2 - Подобрвање на условите за живот заради намалување на миграционите процеси во регионот						
3.2.5	Сензитација и заштита на населението од елементарни непогоди, штетници и инсекти	Дезинсекција - Авиотретирање за заштита од комарци во ЈИПР	5.000.000,00 ден.	10 општини од ЈИПР	2020	Извршено третирање
Приоритет 3.3 - Подобрвање на условите за живот на старите лица, маргинализираните категории на граѓани и ранливите групи						
3.3.5.	Изградба на капацитети за згрижување на стари и изнемоштени лица	Изградени капацитети за згрижување на стари лица	7.104.944,00 ден.	10 општини од ЈИПР	2020	Број капацитети на дневни центри за стари и изнемоштени лица
Вкупно			5.000.000,00 ден.			

Стратешка цел 4 - Развивање на современа и функционална инфраструктура за економски развој и подобар животен стандард

	Приоритет/Мерка	Активности	Износ	Носители на активности	Времетраење	Индикатори
Приоритет 4.1 - Осовременување и проширување на сообраќајно-транспортна инфраструктура						
		Уредување на од индустриски зопни во ЈИПР, услов за зголемен економски развој	5.713.885,00 ден.	ЦРЈИПР и општина Василево	2019-2020	Изградена улица во Индустриска зона и подобрвање на условите за економски развој

4.1.2

Осовременување на постоечката и изградба на нова локална, регионална и магистрална патна инфраструктура

Изградба на локален пат с. Zubovo – спој со пат с. Ново Село – с. Мокриево, последна III фаза од км 1+340 до км 2+247	6.659.560,00 ден.	ЦРЈИПР и општина Ново Село	2019-2020	Изградба на локален пат за подобрување на условите на животот на граѓаните
Реконструкција и рехабилитација на локален патен правец од клучка Р604 пат Струмица - Дојран до клучка Р611 пат Валандово – Гевгелија преку населено место Црничани со вкупна должина на делницата од 800 метри	4.389.600,00 ден.	ЦРЈИПР и општина Дојран	2019-2020	Изградба на локален пат за подобрување на условите на животот на граѓаните
Ревитализација на пат с. Богородица – с. Стојаково – крстосница со регионален пат Гевгелија – Богданци, кај бензинската пумпа Шимов, 1-ва фаза.	14.532.821,00 ден.	ЦРЈИПР и Општините Гевгелија и Богданци	2019-2020	Изградба на локален пат за подобрување на условите на животот на граѓаните
Ревитализација на патот Богородица - Стојаково, крстосница со регионален пат Гевгелија - Богданци, 2-ра фаза	12.432.640,00 ден.	ЦРЈИПР и Општините Гевгелија и Богданци	2019-2020	Изградба на локален пат за подобрување на условите на животот на граѓаните
Изградба на локален пат за поврзување на населените места Бориево и Колешино Прва фаза	18.669.200,00 ден.	ЦРЈИПР и Општините Ново Село, Босилово и Струмица	2020	Изградба на локален пат за подобрување на условите на животот на граѓаните

	Изградба на локален пат за поврзување на населените места Боријево и Колешино Втора фаза	49.578.756,00 ден.	ЦРЈИПР и Општините Ново Село, Босилово и Струмица	2020	Изградба на локален пат за подобрување на условите на животот на граѓаните
	Изградба на локален пат од с. Дамјан до с. Погулево во должина од 1927,81 метар	16.812.324,00 ден.	ЦРЈИПР и Општините Радовиш, Конче и Василево	2020	Изградба на локален пат за подобрување на условите на животот на граѓаните
	Изградба на мост на река Турија на локален пат с.Просениково - с. Срај	15.172.366,00 ден.	ЦРЈИПР и Општините Струмица, Босилово и Василево	2020	Изградба на мост за подобрување на условите на животот на граѓаните
Вкупно		143.961.152,00 ден.			

Стратешка цел 5 – Развој на конкурентно земјоделско производство и унапредување на животот во руралните подрачја

Приоритет/Мерка	Активности	Износ	Носители на активности	Времетраење	Индикатори
Приоритет 5.3 - Развивање на современа и функционална инфраструктура во селата и подрачјата со специфични развојни потреби					
	Изработка на урбанистичка планска документација за населените места: с. Босилово, с. Моноспитово, с. Дрвош и с. Боријево - општина Босилово	4.935.450,00 ден.	ЦРЈИПР и општините Босилово	2016-2020	Изработени 4 урбанистички плански документации за: с. Босилово, с. Моноспитово, с. Дрвош и с. Боријево - општина Босилово
	Изработка на урбанистичка планска документација за населените места: с. Борисово, с. Мокрино и с. Старо Коњарево - општина Ново Село	3.407.509,00 ден.	ЦРЈИПР и општина Ново Село	2016-2020	Изработени 3 урбанистички плански документации за: с. Борисово, с. Мокрино и с. Старо Коњарево - општина Ново Село

5.3.4	Поддршка на обновата и развојот на селата	Изработка на урбанистичка планска документација за населените места: с. Милетково, с. Моин и с. Давидово - општина Гевгелија	2.603.515,00 ден.	ЦРЈИПР и општина Гевгелија	2016-2020	Изработени 3 урбанистички плански документации за: с. Милетково, с. Моин и с. Давидово - општина Гевгелија
		Изработка на урбанистичка планска документација за населените места: с. Нов Дојран - општина Дојран	1.576.767,00 ден.	ЦРЈИПР и општина Дојран	2016-2020	Изработена 1 урбанистичка планска документација за: с. Нов Дојран - општина Дојран
		Изработка на урбанистичка планска документација за населените места: с. Дедино, с. Лубница и с. Габревци - општина Конче	1.938.092,00 ден.	ЦРЈИПР и општина Конче	2016-2020	Изработени 3 урбанистички плански документации за: с. Дедино, с. Лубница и с. Габревци - општина Конче
5.3.4	Поддршка на обновата и развојот на селата	Изработка на урбанистичка планска документација за населените места: с. Дамјан, с. Ињево и с. Подареш - општина Радовиш	3.036.721,00 ден.	ЦРЈИПР и општина Радовиш	2016-2020	Изработени 3 урбанистички плански документации за: с. Дамјан, с. Ињево и с. Подареш - општина Радовиш
		Изработка на урбанистичка планска документација за населените места: с. Владевци, с. Анѓелци и с. Градашорци - општина Василево	2.466.784,00 ден.	ЦРЈИПР и општина Василево	2016-2020	Изработени 3 урбанистички плански документации за: с. Владевци, с. Анѓелци и с. Градашорци - општина Василево
		Изработка на урбанистичка планска документација за населените места: с. Дабилџе и с. Добрејци - општина Струмица	2.962.209,00 ден.	ЦРЈИПР и општина Струмица	2016-2020	Изработени 2 урбанистички плански документации за: с. Дабилџе и с. Добрејци - општина Струмица
Вкупно			22.927.047,00 ден.			

Стратешка цел 6 – Воспоставување на одржливи системи за управување со животната средина

	Приоритет/Мерка	Активности	Износ	Носители на активности	Времетраење	Индикатори
Приоритет 6.1 - Управување со животната средина и справување со климатските промени						
6.1.1	Подобрување на управувањето со отпад	Помалку отпад за поквалитетен живот со чистење на отпад од дивите депонии	19.256.057 ден.	ЦРЈИПР	2020	Намалени диви депонии, на отпадот
6.1.4	Заштита на шуми	Прекугранична соработка во спречување на шумски пожари	12.514.415 ден.	ЕУ преку ИПА Програмата за прекугранична соработка Р. Бугарија – Р. Македонија, вкупен Буџет 399.415 евра	2019-2020	Набавка на против пожарна опрема за пожарникарските служби
		Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофа во општините Сандански и Радовиш	24.083.609 ден.	ЕУ преку ИПА Програмата за прекугранична соработка Р. Бугарија – Р. Македонија, вкупен Буџет 591.570 евра	2019-2020	Уредување на речно корито и намалени површини од поплави
		Интегрирани оперативни центри за хуманитарна помош - "HELP"	15.329.859 ден.	ЕУ преку ИПА Програмата за прекугранична соработка Грција – Р. Македонија	2018-2020	Набавен Команден оперативен комуникациски центар за хуманитарни и кризни цели (Контејнер) со предвидените потребни елементи
Вкупно			71.183.940 ден.			

Приоритет 6.2 - Заштита на биодиверзитетот и управување со заштитени подрачја

6.2.2	Заштита на животинскиот свет	Изградба на две прифатилишта за бездомни животни I фаза	16.611.537,00 ден.	ЦРЈИПР и сите десет општини во Југоисточниот плански регион	2018-2020	Изградени две прифатилишта за бездомни животни во општина Струмица и општина Гевгелија
		Изградба на две прифатилишта за бездомни животни II фаза	2.074.788,00 ден.	ЦРЈИПР преку УНДП	2019-2020	Опременување на прифатилиште во Струмица; Изработена Студија за избор на Модел на управување со прифатилиштата за бездомни животни
6.2.3	Заштита и управување со заштитени подрачја и споменици на природата	Заеднички стратегии за заштита на биолошката разновидност и одржлив развој на билатералната мрежа на заштитени подрачја“ - COMBINE2PROTECT	18.397.796,34 ден.	ЕУ преку ИПА Програмата за прекугранична соработка Грција – Р. Македонија	2018-2020	Изработена Регионална Стратегија за бидиверзитетот со акционен план; Изработена Мапа на клучни живеалишта и видови; Мапа на сензитивност на ЈИПР
Вкупно			37.084.121,34 ден.			
Вкупна вредност на акциониот план за 2018			303.962.722 ден.	61,50 ден.		4.942.483,29 €